

Прва детска амбасада во светот
Меѓаши
Република Македонија
Бр. 0501-10
15.03.2015 год.
СКОПЈЕ

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2014 ГОДИНА

ФЕБРУАР 2015

СОДРЖИНА

страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

| | |
|--|-------------|
| Биланс на состојба | 3 |
| Биланс на приходи и расходи | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Извештај за паричниот тек | 6 |
| БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ | 7-19 |

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината што завршува на 31 Декември 2014 година

(во денари

АКТИВА

Тековни средства

| | Белешка | 2014 | 2013 |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|
| Парични средства | 4 | 1.990.881 | 917.806 |
| Побарување од работење | 5 | 637.501 | 711.129 |
| Залихи | 5.1. | 36620 | 37894 |
| Активни временски разграничувања | 6 | 468.451 | 468.451 |

Вкупно тековни средства

3.133.453 2.135.280

Нетековни средства

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------|
| Недвижности, постројки и опрема | 7 | 947.083 | 1.217.330 |
| Вкупно нетековни средства | | 947.083 | 1.217.330 |

Непокриени расходи од мината година

ВКУПНО СРЕДСТВА

4.080.536 3.352.610

ПАСИВА

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

| | | | |
|---------------------------------------|----|------------------|------------------|
| Обврски спрема добавувачи | 9 | 468.450 | 471.021 |
| Други краткорочни обврски | 9 | 7.410 | 7.553 |
| Пасивни временски разграничувања(ПВР) | 10 | 2.620.973 | 1.656.706 |
| Краткорочни обврски и ПВР | | 3.096.833 | 2.135.280 |

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

| | | | |
|----------------------------------|----|----------------|------------------|
| Деловен фонд | 11 | 983.703 | 1.217.330 |
| Фонд за заедничка потрошувачка | | | |
| Вкупно извори на средства | | 983.703 | 1.217.330 |

ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ

4.080.536 3.352.610

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Извршен директор
М-р Драги Змијанац



Скопје, Фебруари 2015

Скопје, Фебруари ,2015

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 За годината што завршува на 31 Декември 2014 година
 (во денари)

| | Белешка | 2014 | 2013 |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Вкупни приходи | 12 | 13.540.832 | 12.841.463 |
| Вкупни расходи | 13 | 12.530.503 | 12.905.227 |
| Разлика меѓу приходи и расходи | 11 | 1.010.329 | -63.764 |
| Други приходи | | | |
| Пренесен дел на вишок на приходи од претходна година | 12 | 1.064.574 | 1.131.009 |
| Вишок на приходи за наредна година | 10 | 2.074.903 | 1.067.245 |
| Даноци и придонеси од добивката | | 5487 | 2671 |
| Вкупно вишок приходи за наредна година | 10 | 2.069.416 | 1.064.574 |

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи


 Извршен директор
 М-р Драги Змијанац



ПДАС МЕЃАШИ Р.МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината што завршува на 31 Декември 2014 година (во денари)

| | Деловен фонд | Фонд за заед п | Вкупно |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Состојба на 01.01.2014 | 1.217.330 | 0 | 1.217.330 |
| Набавка на основни средства | 56.225 | - | 56.225 |
| Корекции од минати години | | | 0 |
| Покривање загуби од претходни години | | | 0 |
| Продажба на основни средства | 19.440 | | 19.440 |
| Амортизација | 307.032 | - | 307.032 |
| Ревалоризација на основните средства | 0 | - | 0 |
| Состојба на 31.12.2014 | 947.083 | | 947.083 |

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Извршен директор
 М-р Драги Змијанов



Скопје, 06. јануари 2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2014(во Денари)

31 Декември 2014

Готовински тек од оперативни активности

Добивка после оданочување

Корегирано за

| | |
|---|------------------|
| Амортизација | 307.032 |
| Залихи | 1.274 |
| Побарувања од купувачи | 31.945 |
| Останати побарувања | 41.683 |
| АВР | 0 |
| Финансиски вложувања | |
| Обврски спрема добавувачи | (2.571) |
| Обврски за аванси депоз и кауции | |
| Останати краткорочни обврски | (143) |
| | 964.267 |
| ПВР | |
| <i>Нето готовина од оперативни активности</i> | 1.343.487 |

Готовински тек од инвестициони активности

| | |
|---|-----------------|
| Набавка на основни средства | (56.225) |
| Инвестиции | |
| Други промени | 19.440 |
| <i>Нето готовина од инвестициони активности</i> | (36.785) |

Готовински тек од финансиски активности

| | |
|---|------------------|
| Долгорочни финансиски кредити - нето | |
| Деловен фонд | (233.627) |
| <i>Нето готовина од финансиски активности</i> | (233.627) |

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти **1.073.075**

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период **917.806**

Пари и парични еквиваленти на крајот од пресметковниот период **1.990.881**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 И 2013

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Здружението „Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје, со скратено име Меѓаши во понатамошниот текст (Здружението) основано е на 25.05.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации под Рег. бр 1.443.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Даночен број 4030995179890
ЕМБС 4377249

Дејност на Здружението е заштита на правата на децата во Република Македонија во сите сфери;

- градење и зачувување на мирот;
- заштита на децата од воени судири и други конфликти;
- заштита од злоупотреба на децата за политички, економски, воени и

сексуални цели, како и заштита од сите форми на злоупотреба на детскиот труд.

заштита, помош и поддршка на деца со родители во кризни ситуации, деца со инвалидитет, деца со низок социјален статус, деца на улица, деца без родители.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Здружението финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...17/11) и соодветните под законски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на Здружението.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Здружението ќе продолжи да работи во иднина. Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари,

освен ако не е поинаку наведено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Здружението за годината што завршува на 31 Декември 2014.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите кај Здружението се спроведува Согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...17/11) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03,

08/09, 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во кој што настанале според критериумот на мерливост и расположливост.

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските по тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Материјални средства

3.2.1. Почетно вреднување

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат Согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Здружението почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.2.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти 1%

Опрема 14%

Компјутерска опрема и софтвер 20%

Мебел 12%

Моторни возила 15%

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и

нематеријалните средства) Здружението ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2013 година) и не се отуѓени во текот на 2014 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2014 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата сопствен под истиот датум (за што се применува Образецот РЕВ-1), не е пресметувана бидејќи единствениот коефициент за ревалоризација за 2014 година бил негативен и изнесувал -0,038.

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Залихи

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Залихите на трговска стока, се признаваат согласно член 14 став 3 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на залихите ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.7 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданпчување соп ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

3.8 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи во пресметковниот период.

Вредноста на позначајните валути на 31.12.2014 година изнесуваа:

| Ознака на валута | 2014 |
|------------------|---------|
| 2013 | |
| EUR | 61.4814 |
| 61.511 | |
| USD | 50.5604 |
| 44.628 | |
| CHF | 51.1152 |
| 50.176 | |

БЕЛЕШКА 4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

| | 2014 |
|--------------------------------|------------------|
| 2013 | |
| Денарска жиро сметка | 1.980.872 |
| 911.078 | |
| Благајна | 9.941 |
| 6.666 | |
| Девизна сметка | 68 |
| 62 | |
| Вкупни парични средства | 1.990.881 |
| 917.806 | |

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро сметките и средствата во благајна. Истите се усогласени со банковите изводи од 31.12.2014 година и дневник на благајната од 31.12.2014 година.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа:

| | 2014 |
|-------------------------------------|---------|
| 2013 | |
| Побарување од работењето | 560.648 |
| 642.539 | |
| Побарувања за повеќе платени даноци | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| и придонеси | | 76.853 |
| 68.590 | | |
| Вкупно побарувања | 637.501 | 711.129 |

Побарување од работењето во вкупен износ од 637.501 денар се однесуваат на побарувања од донатори за трошоци по проекти во вкупен износ од 287.377 денари и тоа: од донаторот Помоч Деци –проект ПРЕЦЕДЕ во износ од 284.492 денари (за потребите на проектот направени се трошоци во износ од 284.492 денари, а донаторот согласно договорот треба да ги исплати по одобрување на извештај во 2015 година) и побарување од донаторот Национална агенција-проект ЕВС во износ од 2.885 денари (за потребите на проектот направени се трошоци во износ од 2.885 денари, а донаторот согласно договорот треба да ги исплати по одобрување на извештај во 2015 година).Побарувањето од купувачи во износ од 268.940 денари се состои од побарување за продадени новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на пресметковниот период.Од овој износ 4.760денари се од 2012 година, 23.040 денари од 2013 година и 241.140 денари од 2014 година.Побарување од 4.331 денари е побарување за дадени аванси на вработени лица.Износот од 76.853 денари се однесува на претплатен данок од добивка

БЕЛЕШКА 5.1. ЗАЛИХИ

Организацијата на ден 31.12.2014 година има залиха на новогодишни честитки во вредност од 36.620 денари.

БЕЛЕШКА 6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година доколку се платени до 31.Јануари наредната година. Неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката –други активни временски разграничувања.

На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

| | 2014 | 2013 |
|-------------------------|---------|---------|
| а) Неисплатени плати | | |
| б) Други акт врем разг. | | |
| в) Други акт врем разг. | 468.451 | 468.451 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| Вкупно | 468.451 | 468.451 |
|---------------|----------------|----------------|

Други активни временски разграничувања се однесуваат пресметани трошоци за договор за дело кои не се исплатени до крајот на пресметковниот период за кои постојат фактури од авторска агенција.Трошоците за овие договори потекнуваат од минати години а се евидентирани во 2012 година. Во тек на 2013 година Организацијата од

вкупната обврска во износ од 1.181.125 денар има исплатено обврски во износ од 712.674 денари.Разликата во износ од 468.451 денар ќе се исплати во наредниот период кога ќе се остварат приходи.

БЕЛЕШКА 7. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењето и компонентите на основните средства за годината што завршува на 31.12.2014 година

| Ревалоризирана набавна вредност | Земј. | Градеж` | Опрема | Немат | Вкупно |
|---|----------|----------|------------------|---------------|------------------|
| Состојба на почеток на годината 01.01.2014 | 0 | 0 | 2.059.483 | 21594 | 2.081.077 |
| Нови набавки | 0 | 0 | 56.225 | | 56.225 |
| Расходувани | 0 | 0 | -19.440 | 0 | -19.440 |
| Ревалоризација | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Други средства | 0 | 0 | -23063 | 0 | -23.063 |
| Состојба на крајот 31.12.2014 | 0 | | 2.073.205 | 21.594 | 2.094.799 |
| Ревалоризирана исправка на вредноста | | | | | |
| Состојба на почеток на годината 01.01.2014 | 0 | 0 | 860.868 | 2879 | 863.747 |
| Амортизација за годината | 0 | 0 | 302.713 | 4319 | 307.032 |

| | | | | |
|---|------------|------------------|---------------|------------------|
| Ревалоризација на исправката | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходувано | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други промени | 0 0 | -23063 | 0 | -23.063 |
| Состојба на крајот на годината 31.12.2014 | 0 0 | 1.140.518 | 7.198 | 1.147.716 |
| Нето книговодствена вредност на 01.01.2014 | 0 0 | 1.198.615 | 18.715 | 1.217.330 |
| Нето книговодствена вредност на 31.12.2014 | 0 0 | 932.687 | 14.396 | 947.083 |

Во текот на 2014 година основните средства се зголемени за 56.225 денари за набавка на Лап топ и метален сеф во вкупна вредност од 56.225 денари преку проектот БМЗ. Во месец мај 2014 сефот беше украден и за вредност од 19.440 денари се намали вредноста на основните средства. Исто така извршена е корекција во износ од 23.063 денари. Напомена Во 2014 согласно Законот поради минусни коефициенти не е пресметана ревалоризација.

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПЛАТИ

| | 2014 | 2013 |
|--------------------|------------------|-----------|
| Нето плати | 3.886.072 | 3.365.443 |
| Даноци од плати | 335.123 | 284.989 |
| Придонеси од плати | 1.561.045 | |
| 1.349.953 | | |
| Вкупно | 5.782.240 | |
| 5.000.385 | | |

Бројот на вработени во 2014 година изнесуваше 10 вработени. За истите се пресметани и исплатени плати и придонеси согласно законската регулатива во Република Македонија.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

| ОБВРСКИ | 2014 | 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Добавувачи во земјата | 468.450 | 471.021 |
| Обврски спрема вработени | | |
| Обврски кон донатори | 6.144 | 6.287 |
| Обврски За даноци | 1.266 | 1.266 |
| Обврски за краткорочни позајмици | | |
| ВКУПНО | 475.860 | 478.574 |

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период се однесуваат на обврски од тековното работење на организацијата. Најголема обврска е кон добавувачот Еуролевел во износ од 468.450 денари по основ на неисплатени фактури за авторски договори од 2012 година, кои истите се книжени како АВР.

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

| | 2014 | 2013 |
|--|---------|------------------|
| Вишок на приходи за наредна година | | 2.069.416 |
| 1.064.574 | | |
| Други пасивни временски разграничувања | 551.557 | |
| 592.132 | | |
| Вкупно | | 2.620.973 |
| 1.656.706 | | |

Вишокот на приходи во износ од 2.069.416 денари евидентиран на оваа сметка е резултат на примени донации за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година. Во други пасивни разграничувања во износ од 551.557 денари се евидентирани пресметани а ненаплатени приходи и тоа 284.492 денари од донатор Помоч Деци-проект Прецеде, донатор Национална агенција-проект Евс во износ од 2.885 денари и и 264.180 денари ненаплатени приходи од продажба на честитки.

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

| | 2014 | |
|------------------|-------------|----------------|
| 2013 | | |
| Деловен фонд | 983.703 | 1.217.330 |
| <hr/> | | |
| Вкупно | | 983.703 |
| 1.217.330 | | |

Деловниот фонд е намален за пресметаната амортизација на основни средства во 2014 година кои се објаснете во извештајот за промени во капиталот.

БЕЛЕШКА 12.ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

| | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------------|
| Приходи од донации, грантови и чланарини | 12.289.717 | |
| 1.887.422 | | |
| Приходи од камати и курсни разлики | 2.307 | |
| 722 | | |
| Други приходи | 1.248.808 | |
| 953.319 | | |
| Пренесед дел од вишок на приходи | | |
| Од мината година | 1.064.574 | |
| 1.131.009 | | |
| <hr/> | | |
| Вкупни приходи | | 14.605.406 |
| 13.972.472 | | |

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2014 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, организации од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2014 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од следните донатори:

| | 2014 |
|--|-------------|
| 2013 | |
| ЦИРА- | 296.007 |
| 2.664.064 | |
| Швајцарска Амбасада - | - |
| - | |
| Стопански субјекти | 668.000 |
| - | |
| Министерство за економски развој и соработка | |

| | |
|--|-------------------|
| на Германија | 5.849.613 |
| 4.906.227 | |
| Министерство за труд и социјална политика. | - |
| 150.000 | |
| Европска комисија | 3.312.625 |
| 2.977.592 | |
| Приходи од чланарини | - |
| 313.450 | |
| Месечина | 355.307 |
| - | |
| УНИЦЕФ | 439.200 |
| 297.255 | |
| Донации физички лица | 1.368.965 |
| 578.834 | |
| <hr/> | |
| Вкупно | 12.289.717 |
| 11.887.422 | |

12.2 Други приходи

| | |
|---|------------------|
| | 2014 |
| 2013 | |
| Приходи од продажба на новогодишни честитки | 885.694 |
| 624.270 | |
| Приходи од касички | 309.502 |
| 173.310 | |
| Приходи од продажба на материјални средства | |
| 91.400 | |
| Останати приходи | 53.612 |
| 64.339 | |
| <hr/> | |
| Вкупно | 1.248.808 |
| 953.319 | |

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

| | |
|--|-------------|
| 12.3 Приходи по проекти | 2014 |
| 2013 | |
| Програма за мировно образование | 6.064.792 |
| 4.965.223 | |
| Партнер.за помирув.преку ран детс.развој | |
| И образование во Европа | 3.877.884 |
| 2.002.564 | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Институционален грант 2.664.064 | 296.007 | |
| Поддршка на ранливи групи на деца СОС телефон 883.561 | 608.000 | |
| АИД програм (ДАП) 244.995 | - | |
| Мониторинг на детски права 367.632 | | 439.200 |
| Млади во акција 789.335 | | 514.914 |
| Учиме заедно-Месечина Приходи од донации и други приходи за реализација на проектни активности 1.430.828 | 355.307 | - |
| Фонд за новогодишни честитки 624.270 | | 885.694 |
| Вкупно | 14.605.406 | 13.972.472 |

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во сметководството по одредени проекти како посебни трошковни единици. Во ставката СОС телефон се инкорпорирани приходите за четиримесечно функционирање на СОС телефонот со даноција од Македонски Телеком. Во ставката сопствени приходи за реализација на проектни активности се евидентирани приходи кои се користат за покривање на расходи за функционирање на СОС телефонот, за дневен центар за деца кои не одат на училиште и организациски трошоци. Во ставката фонд за новогодишни честитки се прикажани приходи остварени од економски активности-продажба на новогодишни честитки и истите се наменети за покривање на трошоци направени за реализирање на овие економски активности, како и за покривање на организациски трошоци неопходни за функционирање на здружението со цел спроведување на програмите и целите согласно статутот.

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

| Расходи | 2014 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Трошоци за материјали | 174.681 | 492.800 |
| 2. Трошоци за енергија (бензин) | 49.021 | 97.578 |
| 3. Тековно одржување на средства | 53.579 | 89.999 |
| 4. Други материјални расходи | 44.684 | 108.156 |
| 5. Комунални услуги | 16.487 | 22.815 |
| 6. ПТТ услуги и телефони, интернет | 230.629 | 198.135 |
| 7. Транспортни услуги (патни трошоци со персонален данок) | 518.295 | 548.726 |
| 8. Печатарски услуги | 22.207 | 174.166 |
| 9. Непроизводни (други) услуги | 303.734 | 170.277 |
| 10. Реклама за проекти | 23.400 | 56.780 |
| 11. Угостит. И хотелски усл. за проекти | 1.314.236 | 1.161.039 |
| 12. Набавна вредност на прод.стоки, матер.услуги | 160.403 | 72.074 |
| 13. Негативни курсни разлики | 22.010 | 5.959 |
| 13. Провизии на пл.промет | 73.581 | 74.037 |
| 13. Камати | | |
| 13. Надомест на работници за службен пат | 246.981 | 57.689 |
| 13. Авторски хонорари | 2.926.768 | 2.073.185 |
| 13. Чланарини | 53.962 | 34.222 |
| 13. Репрезентација | - | 7.256 |
| 13. Премии за осигурување | 61.964 | 36.377 |
| 13. Други нематеријални трошоци | 56.244 | 28.804 |
| 13. Пренесени средства на други субјекти | 47.124 | 117.810 |
| 13. Дополнително утврдени расходи од мината год. | 203.417 | 1.180.729 |
| 13. Кусок (кражба) | 35.028 | - |
| 13. Камата на јавни давачки | 53.603 | - |
| 13. Набавка на опрема | 56.225 | 1.082.387 |
| 13. Бруто плати | 5.782.240 | 5.000.385 |
| 13. Вонредни расходи(пенали) | - | 13.844 |
| Вкупни расходи | 12.530.503 | 12.905.227 |
| 1. Трошоците за материјали во износ од 174.681 денари ги чинат | | |
| - Канцелариски материјал | | 130.340 |
| - помошни материјали | | 19.275 |
| - средства за хигиена- | | 3.653 |
| - ситен инвентар | | |
| 21.413 | | |
| - автогуми | | - |
| 2. Трошоците за енергија во износ од 49.021 | | |
| - трошоци за елек.енергија | | 7.572 |
| - гориво | | 41.449 |
| 3. Тековно одржување на средствата-53.579 | | |
| - поправки, сервис на средства | | |
| 15.413 | | |

- Одржување на возила (сервис)

33.981 - Миење на возила

4.185

4.Други материјални расходи- 44.684

| | |
|---------------------------------|--------|
| -Судски и адм.такси | 2.656 |
| -Стручна литература и списанија | 145 |
| -Регистрација на возила | 14.108 |
| - Документи за деца по проекти | - |
| -Други материјални расходи | 27.775 |

5.Комунални услуги 16.487

| | |
|------------------|--------|
| -Трошоци за вода | 16.487 |
|------------------|--------|

6. ПТТ трошоци,телефон 230.629

| | |
|---------------------------|---------|
| - трошоци фиксен телефон | 24.703 |
| - трошоци мобилен телефон | 150.539 |
| - интернет | 4.200 |
| - поштенски трошоци | 51.187 |

7.Транспортни услуги 518.295

| | |
|------------------------------|---------|
| -транспортни услуги | - |
| -патни трошоци со перс.данок | 444.544 |
| -такси превоз | 73.751 |

8. Печатарски услуги 22.207

9. Непроизводни услуги 303.734

| | |
|-------------------------------|---------|
| -Наем на сала | 87.258 |
| -Наем на стан со персон.данок | 120.526 |
| -Адвокатски и правни услуги | 26.007 |
| -сметководствени услуги | - |
| -ревизорски услуги | 38.000 |
| -нотар | 1.750 |
| -услуга за мрежно поврзување | - |
| -фотокопирање | 9.393 |
| -други расходи | 20.800 |

10. Реклама за проекти 23.400

| | | |
|----------|--------|-------------|
| -реклама | за | проекти |
| 15.400 | | |
| - | услуга | за е пораки |
| 8.000 | | |

11. Угостителски и хотелски услуги по проекти 1.314.236

12.Набавна вредност на продадени трг.стока 160.403

13. Останати трошоци 9.619.147

| | | | | | |
|---|----|------|----------|----------|----------|
| Негативни курсни разлики | | | | | 22.010 |
| Провизии | на | | платниот | | промет |
| 73.581 | | | | | |
| Надомест на работници за службен пат | | | | | |
| 246.981 | | | | | |
| Договори | за | дело | и | авторски | договори |
| 2.926.768 | | | | | |
| Чланарини | | | | | |
| 53.962 | | | | | |
| Репрезентација | | | | | - |
| Премии за осигурување | | | | | 61.964 |
| Други нематеријални трошоци | | | | | 56.244 |
| Пренос на средства на други субјекти | | | | | 47.124 |
| Дополнителни расходи од минати години | | | | | 203.417 |
| Кусок (кражба) | | | | | 35.028 |
| Камата за ненавремена уплата на јавни давачки | | | | | 53.603 |
| Набавка | | на | | | опрема |
| 56.225 | | | | | |
| Бруто | | | | | плати |
| 5.782.240 | | | | | |
| Вонредни расходи | | | | | - |

Во вкупните трошоци најголемо е учеството(69.50%) на трошоците исплатени на учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело, авторски договори (23.36%) и бруто плати (46.14%). Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за спроведување на проектите кои ги имплементираа во 2013 и 2014 година.

13.1 Расходи по проекти

Од вкупно остварените расходи во 2014 година за реализација на кинкретни проекти се следните:

| Раасходи по проекти | 2014 | 2013 |
|--|-----------|-----------|
| Бесплатен СОС телефон | | 608.000 |
| Мировно образование | | 4.511.541 |
| 4.954.312 | | |
| Партнер.за помирув.преку ран детс.развој | | |
| И образование во Европа | 4.162.376 | |
| 1.439.343 | | |
| Институционален грант | 40.120 | |
| 2.919.951 | | |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| Дневен центар за деца и млади и СОС телефон | 517.799 | |
| 368.647 | | |
| Детство без злоупотреба | | - |
| 245.130 | | |
| АИД програм (ДАП) | | - |
| 244.988 | | |
| Млади во акција | | - |
| 785.362 | | |
| Учиме Заедно | 355.308 | - |
| Мониторинг на детски права | | 242.119 |
| 367.632 | | |
| Новогодишни честитки | | 885.694 |
| 352.588 | | |
| Општи расходи за реализација на проектни активности | | 1.207.546 |
| 1.472.404 | | |
| Вкупно | | 12.530.503 |
| 12.905.277 | | |

Забелешка. Општите расходи за реализација на проектни активности, опфаќаат расходи направени за активности на СОС телефонот, за Дневен центар за деца кои не одат на училиште и организациски трошоци неопходни за функционирање на организацијата. Во ставката фонд за новогодишни честитки се прикажани расходите направени за реализирање на овие економски активности, како и за покривање на организациски трошоци неопходни за функционирање на здружението со цел спроведување на програмите и целите согласно статутот.

БЕЛЕШКА 15. ПСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на составување на Билансите не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКА 15. АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА 2014

Подетално активностите на Здружението се опишани во Извештајот за работењето за 2014 година каде се објаснети спроведените проекти и активности во текот на годината.

I. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК

- СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
- Психо-социјално советувашиште
- Бесплатна правна служба
- Дневен центар за деца кои не одат на училиште
- Сервис за материјална поддршка на социјално загрозени семејства

II. ПРОМОЦИЈА/ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

- Мониторинг на Детските права
- Промоција на правата на детето и застапување и лобирање
- Програма за мировно образование
- Програма Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа ПРЕЦЕДЕ

III. ПРОМОЦИЈА И САМООДРЖЛИВОСТ НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

- Новогодишни честитки - форма на поддршка од социјално одговорни компании и граѓаните/ките
- Касички за донации - поддршка од страна на граѓаните/ките
- Донации од социјално одговорни компании и граѓани/ки
- Промоција на работата и активностите преку социјалните мрежи, е-билтен и веб страната на Детската амбасада МЕЃАШИ